

20150421521

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13 и 177/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.3.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/15) во членот 2 став (3) во табелата во подмерката 2.9. алинеја 2 по зборовите: „18 месеци“ се става точка и зборовите: „и дополнителни 4.000,00 денари по грло за бројот на задржани женски јагниња еквивалентно на бројот на угинати грла овци од болеста „Син јазик“ пријавени до 4.11.2014 година и потврдени со записник од официјален ветеринар вработен во Агенцијата за храна и ветеринарство“ се бришат.

Во подмерката 2.12. во алинејата 2 по зборовите: „18 месеци“ се става точка и зборовите: „и дополнителни 4.000,00 денари по грло за бројот на задржани женски јариња еквивалентно на бројот на угинати грла кози од болеста „Син јазик“ пријавени до 4.11.2014 година и потврдени со записник од официјален ветеринар вработен во Агенцијата за храна и ветеринарство“ се бришат.

По подмерката 2.26. се додава нова подмерка 2.27. која гласи:

2.27.	Директни плаќања за угинати овци и кози од болеста „Син јазик“ во 2014 година	Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кај кои е потврдено угинување на овци и кози од сите категории од болеста „Син јазик“ со записник од официјален ветеринар вработен во Агенцијата за храна и ветеринарство и се однесува за овци и кози пријавени за угинати до 04.11.2014 година; Висината на директните плаќања за угината овца и коза од сите категории изнесува 4.000,00 денари по грло.
-------	---	---

Во ставот (4) точка 2) во алинејата 3 по бројот „2.7.“ се додава бројот „2.8.“.

Член 2

Во членот 3 во ставот (1) по зборовите: „став (2)“ се додаваат зборовите: „и подмерките 2.26. и 2.27. од член 2 став (3)“.

Во ставот (4) во првата реченица зборовите: „најдоцна до 15 март 2015 година“ се бришат. Во втората реченица зборовите: „со состојба на 15 март 2015 година“ се бришат. По втората реченица се додава нова реченица која гласи: „Административните проверки се вршат врз основа на податоците за површината на катастарските парцели евидентирани

во Единствениот регистар на земјоделски стопанства со состојба на 31 мај 2015 година и со податоците за површините евидентирани во Системот за идентификација на земјишните парцели со состојба на 31 мај 2015 година“.

По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:

„(9) Реализацијата на подмерките 2.26. и 2.27. од член 2 став (3) од оваа уредба ќе се врши според список за угинати животни од болеста „Син јазик“ во 2014 година по одгледувачи, изработен од Агенцијата за храна и ветеринарство доставен до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.“

Член 3

Во членот 4 во точката 1 по бројот „2.24“ запирката се заменува со сврзникот „и“ и зборовите: „и 2.26.“ се бришат.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-2621/1
10 март 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.